

ДОКУМЕНТ СО КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ

НАМЕНА

Овој документ содржи клучни информации за осигурителен производ за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик и има за цел да Ви помогне во разбирање на природата, ризиците, трошоците, можните добивки и загуби од овој производ и да Ви помогне да го споредите со други производи. Овој документ не претставува промотивен (рекламен) материјал.

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Производ	ГРАВЕ ИНВЕСТ Осигурување на живот во случај на смрт и доживување поврзано со инвестицискиот фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ (910000000032), управуван од Друштво за управување со инвестициски фондови (ДУИФ) ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје
Друштво за осигурување на живот (Осигурител)	ГРАВЕ осигурување АД Скопје , Пиринска бр.23, 1000 Скопје, тел: 02/3109-673, https://www.grawe.mk/kontakt-main/
Надлежен орган за супервизија	Агенција за супервизија на осигурување (АСО) , ул. Македонија бр.25, Палата Лазар Поп Трајков, кат 5, тел: 02/3254-050, https://aso.mk/

Датум на документот 3 октомври 2022 година

II. КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОВОЈ ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОИЗВОД?

Опис на осигурувањето Осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови во случај на смрт и доживување, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик.

Цели и начин на остварување на тие цели Долгорочно вложување (од најмалку 10 до најмногу 45 години) со осигурително покритие во случај на смрт, кое нуди можност за остварување на добивка односно принос на вложените средства поврзани со вредноста на уделот во инвестицискиот фондот. Најголем дел од Вашата премија се користи за вложување, а дел од премијата се користи за покривање на трошоците. Осигурителот ги вложува Вашите средства во инвестицискиот фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ со кој управува ДУИФ ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје. Инвестициска цел на фондот е остварување на адекватен принос за сопствениците на уделите во фондот, односно раст на вредноста на уделот на долг временски период. Растот на цените на уделите во овој инвестициски фонд оди во Ваша корист, но Вие го сносите и ризикот од паѓање на цената на уделите. Средствата на фондот ќе бидат инвестиирани во UCITS фондовите управувани од "Security Kapitalanlage AG (Security KAG)" кој е дел од групацијата GRAWE Group со седиште во Грац, Австралија; други фондови (ETF's); акции и/или удели во инвестициски фондови; како и депозити во Р.С. Македонија и пари на сметка. Подетални информации околу основните финансиски инструменти во кои се инвестираат средствата може да најдете во „Документ со Клучни информации за инвеститорот“ (<https://www.wvpfondovi.mk/mk/grawe-global/#dokumenti>).

Таргет група Производот е наменет за лица на возраст од 15 до 65 години (најмногу 81 при истек) кои се заинтересирани за долгорочно вложување, со истовремено осигурително покритие во случај на смрт. Производот е соодветен за Вас доколку сте подготвени да го превземете ризикот од вложување на средствата во инвестициски фонд и евентуални инвестициски загуби, со оглед на тоа дека Вие го сносите ризикот доколку вредноста на вложените средства опаѓа соодветно на движењето на цената на уделот. Едновремено, доколку цената на уделот расте имате можност за остварување добивка односно пораст на вложените средства. Сите стекнати удели од вложувањата се евидентираат на Ваша инвестициска сметка. Паричната вредност на инвестициската сметка е еднаква на бројот на уделите на сметката по вредноста на уделите на инвестицискиот фонд. Неопходно е познавање за концептот на вложување во инвестициски фондови, додека искуство не е потребно. Производот не е наменет за Вас доколку очекувате загарантиран износ на исплата во случај на истек или откуп на договорот за осигурување.


Користи и трошоци од осигурителниот производ Овој производ нуди осигурителна заштита со потенцијална можност за добивка во случај на пораст на цената на уделите на инвестицискиот фонд до истек на договорот. Придобивки од овој производ се: надомест од осигурување во случај на истек на договорот за осигурување (доживување) и гарантиран минимален износ во случај на смрт, како и исплата на откупна вредност во случај на откуп на договорот за осигурување (предвремено раскинување). Надоместот во случај на истек на договорот и откупната вредност зависат од вредноста на уделите во инвестицискиот фонд. Надоместот во случај на смрт зависи од избраниот гарантиран износ во случај на смрт и од вредноста на уделите во инвестицискиот фонд. Вредноста на овие придобивки е претставена во делот *Кои се ризиците и очекувања од производот?*

Вредностите во овој документ се прикажани за пример за осигуреник, маж со пристапна старост 40 години, траење на осигурување 25 години, уплата на 25 годишни премии во висина од 1.000 Евра (вкупно 25.000 Евра) и минимален гарантиран износ за случај на смрт 10% од вкупните премии. Премијата за вложување изнесува 85% од вкупно уплатената премија. Очекуваната вредност на надоместот од осигурување по истек на договорот за овој пример со претпоставен годишен принос на инвестицискиот фонд од 3% изнесува 124% од вкупно уплатените премии. Влијанието на трошоците е претставено во делот *Кои и колкави се трошоците поврзани со производот?*

Времетраењето на договорот за осигурување се утврдува на почетокот при склучување на договорот и може да биде од 10 до 45 години. Договорот престанува да важи во случај на настапување на смрт на осигуреникот, а најдоцна по истек на договорот. Осигурителот има право на едностррано раскинување на договорот ако договорачот на осигурувањето направил неточна пријава или пропуштил да даде должностна информација; ако средствата на инвестициската сметка на договорачот на осигурувањето бидат во целост потрошени пред истек на договорот (во случај на намалување на вредноста на уделите во инвестицискиот фонд, односно во случај на капитализација на договорот); ако договорачот не го плати достасаниот износ на премија во рок од 30 дена по приемот на препорачаното писмо и ако тоа не го стори друго заинтересирано лице (во случај да не се исполнети условите за капитализација на договорот).

III. КОИ СЕ РИЗИЦите И ОЧЕКУВАЊА ОД ПРОИЗВОДОТ?

Показател на ризик Индикатор на синтетички ризик и принос, односно ризична класа на инвестицискиот фонд



Индикаторот за синтетички ризик и принос пресметан врз основа на волатилноста на цената на уделот на фондот, во согласност со методологијата на Комисија за хартии од вредност со датум 30.09.2022 е во ризична класа 6.



Ризична класа 6 значи дека фондот Граве Глобал содржи високо ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обаврзници), но во исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои исклучиво инвестираат во акции од mid-cap, smallcap или start up компанији. Историските податоци кои се користат за пресметка на синтетичкиот индикатор не треба да се сметаат за сигурен показател на идниот профил на ризичност на фондот. Категоријата на профил на ризичност и успешност не е гаранција дека истите ќе останат непроменети, односно категоријата на ризик може да се промени со текот на времето. Најниската категорија не значи дека инвестирањето е без ризик. Дополнителни информации околу видовите на ризици кои директно или индиректно влијаат врз работењето на фондот, а не се опфатени на соодветен начин со синтетичкиот ризик можете да погледнете во документот „Клучни информации за инвеститорот“ и проспектот на инвестицискиот фонд.

Валутниот ризик претставува форма на ризик која се јавува при промената на цената на една валута во однос на друга. Бидејќи инвестицискиот фонд во своето портфолио поседува инструменти диверсифицирани во различни валути, можните флукутации на девизните курсеви за овие валути може да доведат до зголемување или намалување на вредноста на уделите. Надоместот од осигурување ќе биде исплатен во денари.

Инвестирањето на средствата во инвестицискиот фонд се врши согласно инвестициската стратегија на фондот. Успешноста на договорот за осигурување зависи од движењето на вредноста на уделот на инвестицискиот фонд. Намалувањето или зголемувањето на вредноста на уделот на фондот директно влијае на вредноста на договорот за осигурување. Податоци за движењето на вредноста на уделите на фондот може да најдете на интернет страница за Граве Глобал (<https://www.wvpfondovi.mk/mk/grawe-global/>).

Треба да бидете свесни дека со вложување во инвестицискиот фонд преземате определени инвестициски ризици, со оглед на фактот дека вредноста на финансиските инструменти на пазарот на капитал секојдневно се менува т.е. цената на уделот може да расте или опаѓа и повратот на почетната инвестирана сума во секој момент, не е загарантиран. Овој производ не вклучува никаква заштита од идните движења на пазарот, што значи дека е можно Вашата инвестиција да биде делумно или целосно изгубена во зависност од остварените приноси на фондот и цената на уделите на фондот, ако се има предвид дека истата не е заштитена со гарантен фонд.

Доколку осигурителниот производ не се чува до доспевање осигуреникот сноси ризик износот кој ќе го добие назад да е помал од платените премии. Имено, во случај на предвремено раскинување на осигурителниот договор т.е. откуп, осигуреникот може да биде во загуба, бидејќи откупната вредност не соодветствува со износот на платените премии, туку зависи од паричната вредност на инвестициската сметка, намалена за надомест за откуп.

Очекувањата од производот за случај инвестицискиот фонд да има очекуван принос 3% годишно, за горенаведениот пример (1.000 Евра годишна премија траење, 25 години), изнесуваат:

	По истек на 1 година	По истек на 10 година	По доспевање на договор
Доживување	/	/	30.984,70 Евра
Откупна вредност	/	8.458,65 Евра	/
Исплата во случај на смрт	2.500,00 Евра	8.845,26 Евра	/
Акумулирана уплатена премија	1.000,00 Евра	10.000,00 Евра	25.000,00 Евра

Приноси на отворениот инвестициски фонд Граве Глобал (30.09.2022 г.)

	Последни 12 месеци	Последни 24 месеци	Последни 5 години*
Просечен месечен принос	-0,4194%	0,7579%	0,6061%

*Од основање (13.05.2019)

Подетални информации за инвестицискиот фонд може да најдете и во проспектот на отворен инвестициски фонд Граве Глобал: <https://www.wvpfondovi.mk/mk/grawe-global/#dokumenti>.

IV. КОИ СЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ВО СЛУЧАЈ ДРУШТВОТО ДА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВРШИ ИСПЛАТА?

Средствата на инвестицискиот фонд се одвоени од средствата на Осигурителот и на Друштвото за управување со инвестициски фондови. Осигурителот секогаш ќе биде во можност да изврши исплата на вредноста на уделите по полисите на осигурување имајќи предвид дека во случај на ликвидација или стечај на осигурителот, имотот кој припаѓа на посебната резерва за исплата на надоместоци за осигурување кои се директно поврзани со уделите не може да се спроведе извршување ниту тие средства влегуваат во стечајната или ликвидацијска маса на осигурителот. Ако избраниот инвестициски фонд престане со работа, ако се спои со друг инвестициски фонд или ако се престане со издавање на уделите, осигурителот ќе побара од договорачот на осигурувањето по писмен пат во рок од еден месец по приемот на писменото барање да избере друг инвестициски фонд управуван од истото друштво за управување со инвестициски фондови или од друго друштво. Ако договорачот на осигурувањето не избере нов инвестициски фонд во наведениот рок осигурителот ќе ја пренесе инвестициската сметка на договорачот на осигурувањето во инвестициски фонд со поконзервативна инвестициониа стратегија само во рамки на фондовите со кои управува друштвото за управување со инвестициски фондови или на договорачот/осигуреникот да му ја исплати вредноста на инвестициската сметка без наплата на било какви излезни трошоци и враќање на неискористениот дел на премијата за осигурување.

V. КОИ И КОЛКАВИ СЕ ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ПРОИЗВОДОТ?

Трошоци низ текот на времето

Вкупните трошоци поврзани со производот вклучуваат еднократни, периодични и повремени трошоци. Во овие трошоци се опфатени трошоците за осигурување, за стекнување, за управување и административните трошоци, како и трошоците за предвремен прекин на договорот (откуп и капитализација) кои ги наплатува Осигурителот и трошоците кои се наплатуваат на товар на инвестицискиот фонд согласно Проспектот на инвестицискиот фонд управуван од Друштвото за управување со инвестициски фондови.

Расчленување на трошоците

Во долунаведената табела прикажан е ефектот што го имаат различните видови на трошоци секоја година врз приносот од вложувањата кој би можеле да го остварите на крајот на препорачаниот период на чување на осигурителниот производ (истек) и значењето на различните категории на трошоци.

Расчленување на трошоците и годишен ефект врз приносот			
Еднократни трошоци	Влезни трошоци	0,70 %	Ефект на трошоците што ги плаќате при склучување договор за осигурување. Ова е најголемата сума што ќе ја платите, а може и да платите помалку. Тоа исто така ги вклучува трошоците за дистрибуција на вашиот производ.
	Излезни трошоци	0,00%	Ефект на трошоците што ги плаќате при престанок на осигурувањето после крајниот рок на покритие
Повторувачки трошоци	Трансакциски трошоци на инвестициското портфолио	0,02%	Ефект на трошоците за купување и продажба на уделите во отворените инвестициски фондови
	Останати повторувачки трошоци	3,22%	Ефект на трошоците што се наплатуваат секоја година за управување со Вашите инвестиции и други трошоци. Ова ги вклучува давачките за управување и другите административни трошоци.
Повремени и непредвидени трошоци	Надоместоци за успешност	0,00%	Ефектот на трошоците што се наплатува доколку приносот ја надмине референтната вредност.
	Учество во добивка	0,00%	Ефектот на трошоците што се наплатува доколку вложувањето ја надмине референтната вредност.

Напомена: Пресметката е направена за горенаведениот пример. Реалните трошоци по полиса зависат од пристапната старост на осигурениот, договореното времетраење на осигурувањето, износот на премијата, гарантираниот износ за смрт, инвестицискиот фонд и вредноста на уделот. Овие вредности се проценки кои може да се променат во иднина и да се разликуват од реалните трошоци зависно од реално остварените приноси на инвестицискиот фонд и движењето на средствата на инвестициската сметка, како и од реалните трошоци кои ќе се наплатуваат на товар на инвестицискиот фонд.

VI. ОПЦИИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И ПОСЛЕДИЦИ

ПРЕПОРАЧАН ПЕРИОД НА ЧУВАЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ ПРОИЗВОД Е ДО ИСТЕК НА ДОГОВОРЕНИОТ ПЕРИОД НА ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО!

Имате право за повлекувањето од договорот за осигурување најдоцна во рок од 30 дена по приемот на известувањето од осигурителот за склучувањето на договорот за осигурување. Во овој случај нема да бидете одговорни за обврските, кои произлегуваат од овој договор за осигурување.

Средствата може да ги подигнете преку откуп на полисата, кој може да го направите по истек од најмалку 3 години, ако за тој период премијата е платена во целост. Барањето за откуп може да се достави писмено, а откупот се врши на последниот ден од месецот до кој е платена осигурителната премија. Откупната вредност на осигурителната полиса не соодветствува со износот на платените премии, тука зависи од вредноста на инвестициската сметка. Откупната вредност е еднаква на паричната вредност на инвестициската сметка во моментот на откуп, намалена за надоместокот за откуп. Надоместокот за откуп изнесува 3% од вредноста на инвестициската сметка. За последните 3 години од договорот за осигурување Осигурителот не наплатува надоместок за откуп. Откупната вредност се исплаќа во готово. Откупната вредност на полисата во првите години е значително помала од збирот на уплатените премии, како резултат на влезните трошоци наведени во делот *Как и колкуви се трошоците поврзани со производот?* Во случај на раскинување на договорот престануваат да важат сите осигурителни покритија.

VII. ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВКИ / ПРИГОВОРИ

Доколку сметате дека Вашите права и интереси во работењето со нас како осигурител се повредени Ве упатуваме недоразбирањето да го решите во директен контакт со Вашиот застапник кој Ве осигураше, а потоа по потреба и директно со вработените во Граве осигурување АД Скопје. Доколку не сте задоволни со одговорот или со предложеното решение, Ве молиме да се обратите со писмен приговор. Претставка може да се поднесе во писмена форма по пошта на ГРАВЕ осигурување АД Скопје, Пиринска бр.23, 1000 Скопје, по електронски пат на office.skopje@grawe.at или со пополнување на барање на <https://www.grawe.mk/kontakt-main/>. Право на приговор имате во рок од 14 дена, сметано од денот на кој е применета одлуката. Доколку надлежните во Осигурителот не одлучиле по Вашиот приговор во рок од 30 дена од денот кога е поднесен или е оценето дека Вашиот приговор не е основан, можете да се обратите до АСО со поднесување претставка, во писмена форма, во електронска форма на pretstavki@aso.mk или лично во АСО со изготвување на записник.

VIII. ОСТАНАТИ РЕЛЕВАНТНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации за овој производ и за дистрибутерот Ви се достапни во понудата за осигурување на живот ГРАВЕ ИНВЕСТ и информациите за договорачот на осигурувањето пред склучување на договорот кои се содржани во понудата и другите информации кои осигурителот е должен да му ги достави на договорачот/осигурениот пред склучување на договорот, како и во Општи услови за животно осигурување поврзано со инвестициски фондови (FLV AVB/2018). Сите документи и информации поврзани со овој производ се достапни на веб страниците на Осигурителот и Друштвото за управување со инвестициски фондови, и тоа Опис на производот ГРАВЕ ИНВЕСТ и Документ со клучни информации (<https://www.grawe.mk/grave-invest/>), Општи услови за животно осигурување поврзано со инвестициски фондови (FLV AVB/2018) (<https://www.grawe.mk/uslovi-za-osiguruvanje%D1%9Ae/>), Проспект и Скратен Проспект на Фондот, како и цените на уделите на Фондот (<https://www.wvpfondovi.mk/mk/grawe-global/>). За времетраењето на договорот за осигурување, Осигурителот ќе Ви доставува годишни известувања за износот на Вашето инвестициско портфолио и сите промени во деловната година.

Документот го прочитав и разбрав

Име и презиме / Потпис